

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на општина Новаци

Број 01/22

**Излегува по потреба 07-02-2022 година. Понеделник - Бр.01 година XXVI
Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
E-mail: opstina@opstinanovaci.gov.mk Примерок 50 денари**

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“, бр. 5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр. 07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на Буџетот Општина Новаци периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година

1. Објавувам Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на Буџетот Општина Новаци периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

08-167/1
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 21 и 46 од Статутот на општина Новаци ("Службен гласник на општина Новаци бр.5/02), Советот на општина Новаци Новаци на 5 седницата одржана на ден 31.01.2022 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НА БУЏЕТОТ

Општина Новаци периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во Буџетот на општина Новаци за периодот 01-01-2021 до 31-12-2021 година изнесува

Збирни приходи и расходи Кварт4	Буџет за 2021 година		Наменска дотација за 2021 година		Самофинанс активности за 2021 година		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 година	
	План	Реализиро	План	Реализирано	План	Реализирано	План	Реализирано	План	Реализирано	План	Реализирано
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:												
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	91.298.120	43.681.969	34.422.965	33.489.340	897.000	388.442	35.051.587	5.139.980	0	0	161.669.671	82.699.731
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	70.399.633	52.623.486	34.212.962	33.376.462	887.000	69.756	13.276.700	88.400	0	0	118.776.295	86.158.104
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:												
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	40.059.000	41.251.619	0	0	0	0	0	0	0	0	40.059.000	41.251.619
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	60.957.487	32.310.102	210.002	112.878	10.000	9.560	21.774.887	5.051.580	0	0	82.952.376	37.484.120
												78.969.940
												32.618.191

Член 2

Планираните и остварените приходи односно извршените расходи по видови се искажани во билансите на приходи и расходи и тоа како што следува:

Совет на општина Новаци
Претседател

Одлука

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Годишен план за јавни набавки на Општина Новаци 2022 година

1. Објавувам Годишен план за јавни набавки на Општина Новаци 2022 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,

08-167/2
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 75 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Северна Македонија бр 24/2019 и член 94 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр.7/2019), Градоначалникот на општина Новаци донесе и го достави на усвојување на Советот на општина Новаци:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ 2022 ГОДИНА

Вр.	Предмет на договорот за јавна набавка-рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката-месец	Проценета вредност на договорот /рамковната спогодба без ДДВ-ден.	Вид на постапка
I	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки				
1.	Набавка на прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и помошен пластичен прибор.		11 месец	381.355,00	Набавка од мала вредност
2.	Набавка на гориво за службените возила на општина Новаци за период од 1 година.		3-4 месец	848.305,00	Поедноставена отворена постапка
3.	Набавка на ЕЛ-масло за греење на ОУ Славко Лумбарковски		1 месец	423.728,81	Набавка од мала вредност
4	Набавка на ЕЛ-масло за греење на општинска зграда Новаци		10 месец	423.728,81	Набавка од мала вредност
5.	Набавка на средства за хигиена пластичен и друг прибор за погребите на општина Новаци		2-5 месец	60.000,00	Поедноставена отворена постапка
6.	Набавка на канцелариски материјали		1-2 месец	101.694,91	Набавка од мала вредност
7.	Набавка на градежни материјали		1-2 mesec	1.694.915,25	Поедноставена отворена постапка
8	Набавка на новогодишни пакетчиња		12 месец	120.000,00	Набавка од мала вредност
9	Набавка на електрична енергија		1 месец	2.542.372,88	Поедноставена

						отворена постапка
10	Набавка на гориво за превоз на ученици за потребите на ОУ „Славо Лумбарковски“Новаци		7 месец	254.237,28		Набавка од мала вредност
11	Набавка на прехранбени производи за потребите на детска градинка „Бамби“Новаци		1 месец	288.135,59		Набавка од мала вредност
12	Набавка на канцелариски материјали за потребите на детска градинка „Бамби“Новаци		1 месец	45.000,00		Набавка од мала вредност
13	Набавка на хемиски средства за потребите на детска градинка „Бамби“Новаци		1 месец	50.000,000		Набавка од мала вредност
14	Набавка на прехранбени производи за социјални случаи		11 месец	120.000,00		Набавка од мала вредност

II	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги					
1.	Обезбедување на имот и објекти на општина Новаци		8 месец	305.085,00		Набавка од мала вредност
2.	Ангажирање на градежна механизација и транспортни средства за потребите од технички интервенции за одржување на комунални објекти,локални патишта и улици на подрачјето на општината.		1-2 месец	847.457,62		Поедноставена отворена постапка
3.	Изработка на проектна документација		3 месец	3.262.711,86		Поедноставена отворена постапка
4.	Изработка на Елаборати и студии од областа на животната средина		10 месец	610.169,49		Поедноставена отворена постапка
5.	Осигурување на објекти и опрема на општина-Новаци		1-2 месец	80.000,00		Набавка од мала вредност
6.	Поправка на службените возила на општината		1 -2 месец	423.728,81		Набавка од мала вредност

7	Регистрација на службени возила		1-2 месец	93.220,33	Набавка од мала вредност
8	Вршење на стручен надзор над изведбата на инвестициони објекти во општина Новаци.		7 месец	423.728,81	Набавка од мала вредност
9	Изработка на рекламен материјал		1-2 месец	508.474,57	Набавка од мала вредност
10.	Ангажирање на агенција за привремени вработувања		1-2 месец	500.000,00	Набавка од мала вредност
11.	Геодетски услуги		5 месец	847.457,62	Поедноставена отворена постапка
12.	Полнење на тонери за копирапарати и принтери		1 месец	127.118,64	Набавка од мала вредност
13.	Дезинсекција, дезинфекција и дератизација		4 месец	120.000,00	Набавка од мала вредност
14.	Одржување на компјутери со набавка на резервни делови		11 месец	211.864,40	Набавка од мала вредност
15.	Хотелски услуги		1-2 месец	169.491,52	Посебни услуги
16	Ангажирање на агенција за организирање на настани (угостителски услуги)		1-2 месец	254.237,28	Посебни услуги
17	Набавка на услуги од печатени медиуми		2-3 месец	84.457,76	Набавка од мала вредност
18	Набавка на мобилни телефонски линии за потребите на општина Новаци за период од 2 години		3-4 месец	923.203,38	Поедноставена отворена постапка
19	Набавка на интернет и фиксна телефонија за период од 2 години		6-7 месец	203.389,83	Набавка од мала вредност
20	Изработка на ревизија на проектна документација		2-3 месец	1.000.000,00	Набавка од мала вредност
21	Одржување на електрични инсталации и инвентар за потребите на општина Новаци		2-3 месец	620.000,00	Поедноставена отворена постапка
22	Набавка на услуги за перење на возила		11 месец	100.000,00	Набавка од мала вредност

23	Изработка на интегриран план за развој на општина Новаци		2 месец	300.000,00	Набавка од мала вредност
III	Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи				
1.	Реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Новаци во текот на 2022 година		2-3 месец	8,474,576.27	Отворена постапка
2.	Реализација на Програмата за реконструкција и одржување на полските патишта во општина Новаци за 2022 година		2-3 месец	1,694,915.25	Отворена постапка
3	Поставување на урбана опрема и санација на парк во с.Добромири		2-3 месец	720.338,98	Поедноставена отворена постапка
4	Санација на капела во с.Далбеговци		2-3 месец	169.491,52	Набавка од мала вредност
5	Поставување на урбана опрема во с.Далбеговци		2-3 месец	84.745,76	Набавка од мала вредност
6	Поставување на јарбол(крст) во с.Гермијан		2-3 месец	101.694.92	Набава од мала вредност
7	Санација на капела во с.Бач		2-3 месец	200.000,00	Набавка од мала вредност
8	Изградба на пречистителна станица во с.Добромири (развоен дел)		2-3 месец	5,932,203.39	Отворена постапка
9	Изведба на артерски бунари за потребите на општина Новаци		2-3 месец	8,474,576.27	Отворена постапка

Изработил: Филип Радевски
Советник за јавни набавки

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“, бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување ОДЛУКА За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Новаци

1. Објавувам ОДЛУКА За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци“,.

08-167/3
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Новаци

Член 1

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план за село Новаци, Општина Новаци

Опфатот на вака предложениот урбанистички план е со големина од 144,21 ха.

Член 2

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план во населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци.

14-95/2
31.01.2022 г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

О Д Л У К А

ЗАКЛУЧОК

За објавување ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Рибарци

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Рибарци

1. Објавувам ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Рибарци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

08-167/4
04.02.2022год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Член 1

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план за село Рибарци, Општина Новаци

Опфатот на вака предложениот урбанистички план е со големина од 34,29 ха.

Член 2

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план во населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци.

14-95/7
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Живојно

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Живојно

Член 1

1.Објавувам ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Живојно , донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план за село Живојно , Општина Новаци

Опфатот на вака предложениот урбанистички план е со големина од 37,22 ха.

Член 2

2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

08-167/5
04.02.2022год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

14-95/8
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Будимирци

1. Објавувам ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Будимирци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

08-167/6
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Будимирци

Член 1

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план за село Будимирци, Општина Новаци

Опфатот на вака предложениот урбанистички план е со големина од 12,75 ха.

Член 2

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци.

14-95/9
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Гермијан

1. Објавувам ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Гермијан, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

08-167/7
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Гермијан

Член 1

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план за село Гермијан, Општина Новаци

Опфатот на вака предложениот урбанистички план е со големина од 56,31 ха.

Член 2

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план во населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци Р.М., бр. 5/02) и член 68 од Статутот на општина Новаци бр. 07/2019, донесувам

14-95/10
31.01.2022 г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Градешница

1. Објавувам ОДЛУКА за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Градешница, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

08-167/8
04.02.2022год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Градешница

Член 1

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план за село Градешница, Општина Новаци

Опфатот на вака предложениот урбанистички план е со големина од 44,96 ха.

Член 2

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци.

14-95/11
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр. 32/2020) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Новаци (Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година на општина Новаци донесе:

ЗАКЛУЧОК

О Д Л У К А

За објавување **ОДЛУКА** за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.

За отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци

Член 1

1. Објавувам **ОДЛУКА** за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.

Опфатот на вака предложениот УПВНМ е со големина од 17,26 ха.

Член 2

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се врши со средства од Буџетот на општина Новаци за 2022 година.

08-167/9
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци

14-95/12
31.01.2022 г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“, бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување **ОДЛУКА** за формирање на комисија за утврдување на штета од земјотрес и Именување на членови членови на Комисијата

1. Објавувам **ОДЛУКА** за формирање на комисија за утврдување на штета од земјотрес и Именување на членови членови на Комисијата

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

08-167/10
04.02.2022 год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Врз основа на член 21 став 1 точка 44, а во врска со член 41 став 3 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци,“ бр 7/190) Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 година донесе

О Д Л У К А

За формирање на комисија за утврдување на штета од земјотрес и Именување на членови членови на Комисијата

Член 1

Се формира Комисија за утврдување на штети од земјотресот што ја зафати општина Новаци на ден на 09-01-2022 година (Комисија).

Мандатот на Комисијата е:

- Да ги разгледа пристигнатите барања за утврдување на штета од земјотресот;
- Изврши увид на лице место и направи записник и документирање на причинетите штети;
- Изврши поединечна проценка на обемот на причинетите штети;
- Состави конечен извештај за обемот на штетите и истиот го достави до Советот на општина Новаци.

Член 2

За членови на Комисијата е именуваат;

- | | | |
|----------------|-----------|----------------|
| 1. Бежановски | Благојче | за Претседател |
| 2. Христовски | Борис | за член, |
| 3. Петровски | Благоја | за член, |
| 4. Масалковски | Христијан | за член и |
| 5. Николовски | Благојче | за член. |

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,“.

14-95/13
31.01.2022 г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци., бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на Седницата одржана на ден 31.01.2022 година, донесе

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства на ЗФК „Новаци 2005., Новаци за натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад-Пролет 2022

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци., бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување **О Д Л У К А** за одобрување на финансиски средства на ЗФК „Новаци-2005., Новаци за натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад-Пролет 2022

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства во износ од **140.000,00 денари** на ЗФК „Новаци-2005., Новаци, за натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад.

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци .

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци **и се наменети исклучиво за исплаќање на хранарина и патни трошоци на фудбалерите**

За искористените средства **ВЕДНАШ ПО ИСПЛАТАТА** да се доставува извештај до општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име ЗФК „Новаци-2005., Новаци со ж-ска:

200002273548072, даночен број 4002005168284, депонент Стопанска банка Скопје.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци.,

08-167/11
04.02.2022год.
Новаци

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

14-95/14
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

С О Д Р Ж И Н А :

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на Буџетот Општина Новаци периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година
2. Заклучок за објавување Годишен план за јавни набавкина Општина Новаци 2022 година
3. Заклучок за а објавување ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Новаци
4. Заклучок за објавување О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Рибарци
5. Заклучок за објавување О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Живојно
6. Заклучок за објавување О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Будимерци
7. Заклучок за објавување О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Гермијан
8. Заклучок за објавување О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план за село Градешница
9. Заклучок за објавување О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.
10. Заклучок за објавување О Д Л У К А за формирање на комисија за утврдување на штета од земјотрес и Именување на членови членови на Комисијата
11. Заклучок за објавување О Д Л У К А за одобрување на финансиски средства на ЗФК „Новаци-2005“, Новаци за натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад-Пролет 2022г.

Издавач: Совет на општина Новаци:

Редакција:
Ангелевски Стевче-одговорен уредник

Редакциски одбор:
Момаковски Ристе
Јовановска Летка

Печати: Совет на општина Новаци
Тираж: 20 примероци